



До: д-р Зоран Трајчевски, директор  
на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги

Врз основа на член 28 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр. 184/13, 13/14, 44/14, 101/14, 132/14, 142/16, 132/17, 168/18, 248/18, 27/19) и Законот за изменување на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 42/20 и 77/21), се доставува:

ПИСМЕН ИЗВЕШТАЈ  
ЗА ИЗВРШЕН ПРОГРАМСКИ НАДЗОР

Република Северна Македонија  
АГЕНЦИЈА ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ  
МЕДИУМСКИ УСЛУГИ - СКОПЈЕ  
Republika E Maqedonisë Se Veriut  
AGJENCIA PER SHERIMIN MEDIATIKE AUDIO  
DHE AUDIOVIZITALE - SHKUP

Примено / Пријатно: 25-02-2022			
Орг. единица Njësia org.	Број Numër	Прилог Shitesë	Вредност Vlerë
10	778	1	

1. Вид надзор: Контролен
2. Субјект на надзорот: телевизискиот програмски сервис на Трговското Радиодифузно друштво Г-ТВ ТЕЛЕВИЗИЈА ДООЕЛ Гостивар
3. Период опфатен со надзорот: 12 февруари 2022 година
4. Датум на извршување на надзорот: 24 февруари 2022 година
5. Предмет на надзорот:
  - Член 64 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги (радиодифузерите се должни да ја емитуваат програмата на македонски јазик и кирилско писмо, а во случаите кога програмата е наменета за заедница која не е во мнозинство, на јазикот и писмото на таа заедница)
6. Претходно изречена мерка:

На 23 декември 2021 година, за непочитување на членот 64 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги донесе решение за преземање мерка - јавна опомена (Уп1 бр. 03-448 од 23 декември 2021 година) на Трговското Радиодифузно друштво Г-ТВ ТЕЛЕВИЗИЈА ДООЕЛ Гостивар.

Со изречената мерка му наложи на радиодифузерот во рок од 15 дена од денот на приемот на решението (24.12.2021 година) да го усогласи своето работење со одредбите од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.

7. Констатации од надзорот:

Со контролниот надзор врз програмскиот сервис на Трговското Радиодифузно друштво Г-ТВ ТЕЛЕВИЗИЈА ДООЕЛ Гостивар, емитуван на 12 февруари 2022 година, на локално ниво, констатирано е дека субјектот на надзорот (радиодифузерот) во целост постапил по решението за изрекување мерка јавна опомена, односно ја отстранил



извршената повреда на членот 64 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги (радиодифузерите се должни да ја емитуваат програмата на македонски јазик и кирилско писмо, а во случаите кога програмата е наменета за заедница која не е во мнозинство, на јазикот и писмото на таа заедница).

8. Опис на прекршувањето: /

9. Предлог мерка: /

*Сектор за програмски работи*